

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров Излегува по потреба	23 Декември 2015 година Скопје Бр.14 Год.Х
--	--

www.opstinagpetrov.gov.mk kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

Издавач: Општина Ѓорче Петров
ул.Ѓорче Петров бр.73

Уредува: Одделение за нормативно-правни работи и
работа со Советот

тел. 02/2039-307; 02/2039-308
фах. 02/2033-309



Содржина:

1. Одлука за утврдување на граница на плански опфат Урбанистички план вон населено место-УПБНМ за место викано „ТУТУНИШТЕ“-КО Кучково, Општина Ѓорче Петров.....2
2. Одлука за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на администрацијата на Општина Ѓорче Петров.....6
3. Одлука за доделување еднократна парична помош на социјално загрозени лица во Општина Ѓорче Петров.....21
4. Измена и дополнување на Програмата за остварување на детска и социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2016 година.....23
5. Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со новороденче на подрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2016 година.....25
6. Одлука за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација на основните училишта на Општина Ѓорче Петров за 2016 година.....28
7. Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2016 година.....32
8. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година... 79
9. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година..... 86

Декември 2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на граница на плански опфат Урбанистички план вон населено место-УПБНМ за место викано „ТУТУНИШТЕ“-КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за утврдување на граница на плански опфат Урбанистички план вон населено место-УПБНМ за место викано „ТУТУНИШТЕ“-КО Кучково, Општина Ѓорче Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

**Број 09-3594/1
од 23.12.2015 година
Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М. број 199/14 и 44/15) и член 16 став 1 точка 14 и точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров -Пречистен текст („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров" бр.18/2013), Советотот на Општина Ѓорче Петров-Скопје, на 44-тата седница одржана на 23.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

**за утврдување на граница на плански опфат
Урбанистички план вон населено место- УПВНМ
за Место викано „ТУТУНИШТЕ“ – КО Кучково
Општина Ѓорче Петров-Скопје**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува граница на плански опфат за Урбанистички план вон населено место - УПВНМ за Место викано „Т У Т У Н И Ш Т Е“ – КО КУЧКОВО, Општина Ѓорче Петров-Скопје.

При дефинирање на границата се почитувани одредбите на Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М. број 199/14 и 44/15), Правилникот за поблиска содржина, размер и начинот на графичка обработка на урбанистичките планови (Службен весник на Р.М. број 78/06 и 37/14) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. број 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14, 148/14 и 65/15), Правилникот за изготвување и донесување на АУП согласно е-урбанизам (Службен весник на Р.М. број 111/15) и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање.

Утврдената граница на плански опфат, до донесување на планската документација, ќе се користи за вклопување на бесправните објекти, согласно Закон за постапување со бесправно изградени градби („Службен весник на Р.М. број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15) и правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на Р.М. број 56/11, 162/12 и 95/13).

Член 2

Просторот за кој се утврдува границата на плански опфат за Урбанистички план вон населено место - УПВНМ за место викано „Т У Т У Н И Ш Т Е “ – КО КУЧКОВО, Општина Ѓорче Петров-Скопје, е со површина од 6.00 ха.

Границата на планскиот опфат е прецизно дефинирана со графички дефинирани прекршни точки со координати:

ГРАНИЦА НА ОПФАТ СО КООРДИНАТИ НА УПВНМ ТУТУНИШТЕ, КО КУЧКОВО

1	at point X=7524863.3949 Y=4658040.8553 Z= 0.0000
2	at point X=7524859.6675 Y=4658059.9701 Z= 0.0000
3	at point X=7524852.8858 Y=4658085.8498 Z= 0.0000
4	at point X=7524841.6489 Y=4658111.6076 Z= 0.0000
5	at point X=7524825.2462 Y=4658142.5875 Z= 0.0000
6	at point X=7524800.2514 Y=4658177.8938 Z= 0.0000
7	at point X=7524779.5425 Y=4658207.4461 Z= 0.0000
8	at point X=7524758.9434 Y=4658230.0498 Z= 0.0000
9	at point X=7524736.6036 Y=4658255.4299 Z= 0.0000
10	at point X=7524711.2739 Y=4658285.9078 Z= 0.0000
11	at point X=7524687.5943 Y=4658276.5452 Z= 0.0000
12	at point X=7524716.0129 Y=4658253.3508 Z= 0.0000
13	at point X=7524758.7077 Y=4658211.0892 Z= 0.0000
14	at point X=7524744.9624 Y=4658200.8595 Z= 0.0000
15	at point X=7524739.4999 Y=4658196.7570 Z= 0.0000
16	at point X=7524729.8823 Y=4658187.9298 Z= 0.0000
17	at point X=7524723.2148 Y=4658179.4586 Z= 0.0000
18	at point X=7524712.1490 Y=4658171.4349 Z= 0.0000
19	at point X=7524701.8668 Y=4658168.1281 Z= 0.0000
20	at point X=7524691.4097 Y=4658158.5942 Z= 0.0000
21	at point X=7524677.7151 Y=4658148.3442 Z= 0.0000
22	at point X=7524679.4416 Y=4658120.2383 Z= 0.0000
23	at point X=7524695.3162 Y=4658090.2511 Z= 0.0000
24	at point X=7524723.6758 Y=4658107.6468 Z= 0.0000
25	at point X=7524755.3248 Y=4658088.3690 Z= 0.0000
26	at point X=7524716.3126 Y=4658050.7782 Z= 0.0000
27	at point X=7524723.4332 Y=4658042.5755 Z= 0.0000
28	at point X=7524751.7913 Y=4658011.3221 Z= 0.0000
29	at point X=7524731.3663 Y=4657991.0495 Z= 0.0000
30	at point X=7524732.0129 Y=4657916.5043 Z= 0.0000
31	at point X=7524709.9539 Y=4657902.8694 Z= 0.0000
32	at point X=7524719.2487 Y=4657863.6954 Z= 0.0000
33	at point X=7524762.4574 Y=4657869.4008 Z= 0.0000
34	at point X=7524766.0956 Y=4657849.0176 Z= 0.0000
35	at point X=7524772.0816 Y=4657828.9856 Z= 0.0000
36	at point X=7524828.9248 Y=4657811.5104 Z= 0.0000
37	at point X=7524842.6018 Y=4657813.2848 Z= 0.0000
38	at point X=7524894.7543 Y=4657815.5874 Z= 0.0000
39	at point X=7524906.2618 Y=4657823.0163 Z= 0.0000
40	at point X=7524906.9732 Y=4657848.6559 Z= 0.0000
41	at point X=7524928.5333 Y=4657843.5377 Z= 0.0000
42	at point X=7524942.2888 Y=4657844.3176 Z= 0.0000
43	at point X=7524958.5809 Y=4657843.7814 Z= 0.0000
44	at point X=7524959.8744 Y=4657843.8388 Z= 0.0000
45	at point X=7524957.1437 Y=4657849.8799 Z= 0.0000
46	at point X=7524951.6907 Y=4657858.6600 Z= 0.0000
47	at point X=7524937.9117 Y=4657874.3545 Z= 0.0000
48	at point X=7524932.3006 Y=4657882.2143 Z= 0.0000
49	at point X=7524927.6820 Y=4657892.2446 Z= 0.0000
50	at point X=7524922.4105 Y=4657907.6196 Z= 0.0000

51	at point X=7524916.1467 Y=4657933.2288 Z= 0.0000
52	at point X=7524908.4010 Y=4657967.2829 Z= 0.0000
53	at point X=7524903.0808 Y=4657986.8146 Z= 0.0000
54	at point X=7524899.4604 Y=4657995.6381 Z= 0.0000
55	at point X=7524889.3556 Y=4658009.4317 Z= 0.0000
56	at point X=7524882.8612 Y=4658014.9563 Z= 0.0000
57	at point X=7524872.9696 Y=4658024.1815 Z= 0.0000

Член 3

Составен дел на оваа одлука се текстуален дел со опис за дефинирана административна граница и потреба за организирање на просторот и графички прилог во 1:2500.

Член 4

Текстуалниот дел со опис за дефинирана административна граница – ОБРАЗЛОЖЕНИЕ и графички прилог во 1:2500, се заверува со печат на Советот на Општина Ѓорче Петров и потпис на Претседателот на Советот на општината.

Член 5

Градоначалникот и Одделението за урбанизам и просторно планирање на Општина Ѓорче Петров, **по утврдувањето на граница на плански опфат за изготвување на Урбанистички план вон населено место - УПВНМ за Место викано**

„ТУТУНИШТЕ“ – КО Кучково, ќе отпочне со активности за изготвување на соодветна планска документација, согласно член 24 став 2 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Р.М. број 199/14, и 44/15).

Член 6

Прилозите за **одлуката за утврдување граница на плански опфат за Урбанистички план вон населено место- УПВНМ за Место викано „Т У Т У Н И Ш Т Е“ – КО КУЧКОВО** се составен дел на оваа Одлука и се чува во Одделението за урбанизам и просторно планирање на Општина Ѓорче Петров.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08 – 3434/3
од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на администрацијата на Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на администрацијата на Општина Ѓорче Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

Број 09-3594/2
од 23.12.2015 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 17 став 1 и 7 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/2014, 199/2014), Советот на Општина Ѓорче Петров на 44-тата седница одржана на ден 23.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на администрацијата на Општина Ѓорче Петров

I. Основни одредби

Член 1

Со оваа Одлука се организира и се уредува внатрешната организација, видот и бројот на организационите единици на администрацијата на Општина Ѓорче Петров, нивниот делокруг на работа, начините и формите на раководење и нивните надлежности и одговорности согласно законските прописи.

Член 2

Администрацијата на Општина Ѓорче Петров (во понатамошниот текст општинска администрација) се организира за вршење на работи од надлежност на Општината утврдени со Законот за локална самоуправа, посебните закони за одделни области, Законот за вработените во јавниот сектор и Статутот на Општината.

Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управно-надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус на административен службеник и за нив ќе се применуваат одредбите од Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.

За вработените во општинската администрација кои вршат административно-технички или помошни работи кои немаат статус на административен службеник, ќе се применуваат одредбите од Законот за работни односи и Законот за вработените во јавниот сектор.

II. Видови на организациони единици на општинската администрација

Член 3

Општинската администрација е организирана во следните организациони единици односно сектори и посебни одделенија:

- Сектор за нормативно-правни, општи работи, работи на Градоначалникот, јавни дејности и работа со Советот;
- Сектор за финансиски прашања;
- Сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој;
- Одделение за инспекциски работи;
- Одделение за внатрешна ревизија и
- Одделение за управување со човечки ресурси.

Член 4

1. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ, РАБОТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И РАБОТА СО СОВЕТОТ, се состои од:

- Одделение за нормативно-правни работи и работа со Советот;
- Одделение за поддршка на Градоначалникот;
- Одделение за јавни дејности;
- Одделение за општи и стручно-административни работи.

2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА се состои од:

- Одделение за буџетска координација;
- Одделение за буџетска контрола;
- Одделение за сметководство и плаќања;
- Одделение за јавни набавки.

3. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ се состои од:

- Одделение за урбанизам и просторно планирање;
- Одделение за спроведување на урбанистички планови;
- Одделение за комунални дејности;
- Одделение за заштита на животната средина, енергетска ефикасност и локален економски развој.

III. Делокруг на работа на организационите единици

Член 5

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ, ОПШТИ РАБОТИ, РАБОТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И РАБОТА СО СОВЕТОТ, е надлежен за:

- подготвување на акти за Градоначалникот и Советот;
- вршење стручни, организациони и други работи поврзани со подготвувањето, одржувањето и реализацијата на седниците на Советот на Општината и седниците на неговите работни тела;
- проучување и следење на прашањата од локалната самоуправа што претставуваат основа за изготвување на годишни програми за работа;
- следење на прописите од својата област и давање мислење по истите;
- координирање на работата на одделенијата во рамките на секторот;
- вршење работи и задачи што се во функција за остварување на начелото за јавност и транспарентност на Општината;
- информирање на пошироката јавност за работата на Градоначалникот, Советот на Општината и работните тела на Советот;
- организирање комуникација со средствата за јавно информирање и обезбедување присуство на нивни претставници на прес конференции и брифинзи со Градоначалникот и Претседателот на Советот, како и на седниците на Советот;
- вршење протоколарни работи за организирање на прослави по повод празници, културни и спортски манифестации;

- одржување на ВЕБ страницата на Општината;
- следење на проблематиката од областа на информатичкиот систем;
- врши работи поврзани со функционирањето на јавните дејности од надлежност на општината (образование, култура, спорт, социјална заштита и здравство);
- покренување на иницијативи и давање на предлог мерки за унапредување на условите за работа во јавните дејности
- превземање на активности за основање и учество во управувањето на основните училишта;
- превзема активности за основање и управување на јавните установи за деца (детски градинки);
- врши работи од областа на цивилната заштита (во областа на заштитата и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања и елементарни непогоди и други несреќи и последиците предизвикани од нив);
- управување со документите на Општината и чување се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;
- координирање на работата на месната самоуправа;
- вршење на работни задачи во врска со застапувањето на општината пред надлежните судови, јавно обвинителство, народен правобранител и други правосудни органи;
- вршење и други работи согласно законските прописи.

Член 6

Одделението за нормативно-правни работи и работа со Советот ги следи законските прописи и други општи акти од областа на локалната самоуправа и дава мислења по истите од својата област; врши работи што се однесуваат на изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот; ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите тела; дава мислење на актите од аспект на нивната законитост; врши стручни и организациони работи за Градоначалникот и Советот; се грижи за извршување на одлуките од надлежност на Советот; врши техничка подготовка на прописите донесени на седниците на Советот за нивно објавување во службени гласила; врши и други работи утврдени со закон како и работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Советот на Општината.

Член 7

Одделението за поддршка на Градоначалникот врши работи што се однесуваат на координирање на активностите на Градоначалникот; организирање протоколарни и работни средби и состаноци на Градоначалникот; информирање на пошироката јавност за работата на Градоначалникот, Советот на Општината и работните тела на Советот; организира настани и протокол по разни поводи од значење за Општината; организира стручен колегиум и изготвува записници од истиот; изготвува информации, белешки и соопштенија за позначајни прашања и активности од надлежност на Општината и ги доставува до средствата за јавно информирање; обезбедува присуство на средствата за јавно информирање на брифинзи и прес конференции на Градоначалникот и Претседателот на Советот; врши организациски работи при посета на Градоначалникот и членови на Советот

во странство; го изготвува и уредува општински весник; организира на културни и други настани и манифестации на територијата на општината; одговара на барањата на граѓаните согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер; се грижи за одржување на ВЕБ страницата на Општината; го развива информатичкиот систем на Општината; врши работи од областа на месната самоуправа; обезбедува соработка со здруженија на граѓани и фондации односно невладини организации; врши работи поврзани со меѓуопштинската соработка и меѓународната меѓуопштинска соработка; врши и други работи утврдени со закон како и работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 8

Одделението за јавни дејности врши работи што се однесуваат на следење и грижа за примена на законските прописи и други општи акти од областа на локалната самоуправа, законските прописи што се однесуваат на јавните дејности (образованието, културата, спортот, социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита); врши стручни и координациски работи поврзани со установите од областа на јавните дејности; ги следи состојбите во поглед на развој на јавните дејности од областа на образованието, културата, спортот, социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита; врши работи поврзани со основањето и управувањето на основните училишта; врши работи поврзани со основањето и управувањето на јавните установи за деца (детски градинки); подготвува годишни програми и извештаи од областа на образованието, културата, спортот, социјалната и детската заштита и ја следи нивната реализација; ја следи реализацијата на програмите на основните училишта и детската градинка; прибира и обработува податоци за изготвување на анализи, информации и други материјали од областа на јавните дејности; врши и други работи утврдени со закон како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 9

Одделението за општи и стручно-административни работи ги следи и се грижи за примената на законските прописи и други општи акти од областа на локалната самоуправа, заштитата и спасувањето, архивското работење; ги следи и унапредува процесите во канцелариското и архивското работење кое го опфаќа приемот, распакувањето, евиденцијата и испраќањето на актите на органите на Општината, чувањето на архивираната документација и предавањето на истата во Државниот архив на РМ; прием и испраќање на документација по пошта; дактилографски работи; врши работи од надлежност на Општината за представки и предлози поднесени по разни основи; работи од областа на возниот парк; општо-технички работи; планирањето, набавка на канцелариски и друг потрошен материјал; послужување на пијалоци и кафе; вршење работи поврзани со телефонската центарала; по работи во врска со обезбедувањето на објектите, одржувањето на хигиената, хортикултурното уредување на дворните површини од општинските објекти; прием и пропуштање на странки; врши и други работи утврдени со закон како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 10

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА е надлежен за:

- следење и проучување на прописите од областа на финансиското, сметководственото и материјалното работење;
- изготвување стручни мислења по материјалите од надлежност на секторот од аспект на нивна усогласеност со законите и другите прописи;
- подготвување на Буџетот на Општината и годишната сметка на буџетот;
- следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите на буџетот;
- подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
- подготвување други акти од областа на финансирањето;
- вршење на контрола на финансиската документација ex-ante и ex-post;
- водење сметководствена евиденција;
- водење евиденција за имотот на Општината;
- поднесување извештаи за состојбата на буџетот на Општината;
- работење на материјално-финансиските работи;
- водење регистар на недвижен и подвижен имот;
- водење евиденција на даночните обврзници;
- следење на состојбите во утврдувањето и наплатата на даноци;
- вршење наплата на комунални и административни такси и надоместоци;
- водење сметководствена евиденција на буџетските корисници;
- вршење распределба на средствата на блок дотациите по буџетските корисници;
- следење и применување на Законот за јавни набавки и спроведување на постапки за јавни набавки;
- давање стручна помош на Комисиите за јавни набавки;
- обезбедување на услови за работа на Комисиите за јавни набавки;
- вршење и други работи согласно законските прописи.

Член 11

Одделението за буџетска координација ги врши работите што се однесуваат на: подготовка на буџетот на Општината и негова измена и дополнување; следење на извршување на буџетот на Општината; следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење; изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на субјектот и неговите органи; дава мислења по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во Општината и предлог актите на другите субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на Општината; подготовка на извештаи за реализирани програми; проекти и договори; подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола; следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, стандарди, прописи, упатства) од областа на финансиската контрола; математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќање врз основа на изготвени листи за проверка; целокупна контрола на сметководствената

Стр. 11 Број 14 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 23 Декември 2015 година
документација после извршувањето на плаќањето; врши и други работи утврдени со закон како и работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот Секретарот и Советот на Општината.

Член 12

Одделението за буџетска контрола ги врши следните работи: следење и примена на законската контрола; подготовка на записници и извештаи за извршени контроли; вршење на проценка на ризик на процесите на финансиското управување и контрола; вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиското управување и контрола врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај на спроведените самопроцеси; математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки; целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето; врши и други работи утврдени со закон како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 13

Одделението за сметководство и плаќања ги врши следните работи: следење и примена на законската регулатива од областа на сметководството, материјалното и финансиското работење; секојдневно водење на благајнички работи и трезор; пресметка и исплата на платите на вработените; подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршување на буџетот на Општината; подготовка на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки образложение кон финансиските извештаи); сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на Општината; исплата по сметководствената документација; подготовка на извештаи за планирани и потрошени средства по ставки; врши проверка на месечната распределба на даноците, таксите и надоместоците што се наплатени од даночната администрација на Градот Скопје а се приходи на Општината; изготвување на извештаи за наплатата и распределувањето на приходите; евидентира во регистрите на недвижен и подвижен имот и редовно врши усогласување на состојбата на регистарот кој го води Државниот завод за геодетски работи и за навремено доставување на податоците од регистрите до Централниот регистар на РМ и Управата за јавни приходи; подготвува извештаи, анализи и информации за остварувањето на локалните даноци, такси и надоместоци со цел предлагање на соодветни мерки и активности; врши и други работи утврдени со закон како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 14

Одделението за јавни набавки ги следи и применува законските прописи и други општи акти од областа на јавните набавки; ја координира подготовката на планот за јавни набавки; изготвува одлуки и објавува огласи за јавни набавки; учествува во работата на комисиите за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки; ја советува Комисијата за јавни набавки при спроведување на постапките

за доделување договор за јавна набавка; подготвува потребни акти врз основа на извештаи од спроведени постапки; ажурира податоци кои согласно закон се доставуваат до ЕСЈН; дава соодветна стручна помош на Комисиите за јавни набавки; остварува контакти со Бирото за јавни набавки и ги доставува до Бирото склучените договори и други потребни документи и информации, врши и други работи утврдени со закон како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 15

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ е надлежен за:

- следење и применување на прописите од областа на урбанистичкото планирање, градежништвото, комуналните дејности, локалниот економски развој; заштита на животната средина и енергетска ефикасност и други прописи и општи акти кои се однесуваат на работењето на секторот;
- врши работи поврзани со планирање на просторниот и урбаниот развој на општината;
- покренување иницијативи и предлози за донесување, изменување и дополнување на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на Градот Скопје;
- спроведување постапка по поднесена иницијатива за изменување и дополнување на детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место;
- давање мислења по нацртите на просторниот план на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на Градот Скопје;
- изготвување на годишни програми за урбанистичко планирање, заштита на животната средина, енергетска ефикасност и комунални дејности;
- спроведување на постапките за изработување и донесување на детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место и друга урбанистичко планска документација во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам;
- обезбедување на услови за планирање на просторот;
- водење на постапката за издавање одобренија за градење и други акти, за градби од втора категорија согласно законот за градење во електронска форма преку информацискиот систем е-дозволи;
- изготвување и издавање извод од детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место и друга урбанистичко планска документација;
- издавање на урбанистичка согласност и решение по поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти;
- врши работи поврзани со постапките за експропријација и востановување право на службеност согласно законот за експропријација;
- спроведување на постапката за изработување и одобрување со заверка на архитектонско-урбанистички проект;

- вршење евидентирање и следење на податоци од интерес на просторниот и урбаниот развој на Општината;
- покренување на иницијативи за преземање мерки за заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување од загадувањето на водата, воздухот, земјиштето и друг вид на заштита;
- вршење работи од областа за спроведување на енергетската ефикасност и заштеди на енергијата;
- вршење работи кои произлегуваат од областа на домувањето како следење и евидентирање на податоци на територија на Општината.
- изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени улици и патишта и други инфраструктурни објекти;
- одржување на јавната чистота на сервисните и станбените улици;
- организирање, изнесување и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад;
- изградба и одржување на јавно осветлување на локални улици и патишта на подрачјето на Општината;
- изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта од значење за Општината утврдени со урбанистички план;
- одржување и користење на зеленилото на сервисните и станбените улици;
- покренување на иницијативи и вршење на изградба, регулација, одржување и користење на речните корита;
- отстранување на нерегистрираните моторни и други возила од јавните површини;
- одржување и користење на јавните пазари;
- изградба и одржување на јавни санитарни јазли;
- следење и применување на законските прописи и други општи акти од областа на локалниот економски развој, информирањето и слободниот пристап на информации;
- изготвување на стратегии и планови за локалниот економски развој на Општината;
- предлага утврдување на развојните и структурните приоритети на Општината;
- следење на состојбата во стопанството на Општината;
- давање поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото во Општината;
- остварување соработка со меѓународни фондации и невладини организации;
- остварување меѓународна соработка на полето на локалната самоуправа;
- врши и други работи согласно законските прописи;

Член 16

Одделението за урбанизам и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на: просторно и урбанистичко планирање во Општината, покренува иницијатива и предлози за промена на Генералниот план на Град Скопје, покренува иницијатива и дава предлози за донесување или изменување на Деталните урбанистички планови, учествува во изготвувањето детални урбанистички планови, урбанистички планови за село, урбанистички планови за вон населено и урбанистичко планска документација во општината; ги следи состојбите во

Стр. 14 Број 14 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 23 Декември 2015 година
урбанизмот на подрачјето на Општината, ги следи прописите од својата област и дава мислење по истите, соработува со Општините, со Градот Скопје и со Општини надвор од територијата на Р. Македонија во рамките на проблематиката од урбанистичкото и просторното планирање, учествува во изготвување на програми и извештаи за работењето во одделението, врши и други работи утврдени со Законот, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 17

Одделение за спроведување на урбанистички планови ги врши работите што се однесуваат на реализација и спроведување на урбанистичките и просторните планови; ја води постапката за издавање одобренија за градење и други акти, за градби од втора категорија согласно законот за градење во електронска форма преку информацискиот систем е-дозволи; ги врши работите кои се однесуваат на изготвување и издавање извод од детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место и друга урбанистичко планска документација; издавање на урбанистичка согласност и решение по поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти; ги следи прописите од својата област и дава мислење по истите, учествува во изготвување на програми и извештаи за работењето во одделението, врши и други работи утврдени со Законот, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 18

Одделението за комунални дејности ги врши следните работи: се грижи за снабдувањето со вода за пиење; за испорака на технолошка вода; за одведување и прочистување на отпадните води; за одржување на јавна чистота; за реконструкција и одржување на локални патишта и сервисни и станбени улици; за реконструкција и одржување на јавниот простор за паркирање, зелени површини и друго; ги следи прописите од својата област и дава мислење по истите; врши работи од областа на домувањето како следење и евидентирање на податоци на територијата на Општината; учествува во изготвување на програми и извештаи за работењето на оделението; врши и други работи утврдени со закон, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 19

Одделението за заштита на животна средина, енергетска ефикасност и локален економски развој ги врши следните работи: ги следи и применува прописите од областа на заштита на животната средина, заштита на природата, заштита од бучава во животната средина, квалитетот на амбиенталниот воздух и други прописи; изготвува годишни програми за заштита на животната средина; врши мониторинг (следење) на состојбите во животната средина и предлага мерки за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата (водата, воздухот, земјиштето), заштита од бучавата и нејонизирано зрачење; остварува соработка со меѓународни институции и невладини организации; соработува со Министерството за заштита на животната средина, со Општините, со Градот Скопје

Стр. 15 Број 14 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 23 Декември 2015 година
и со Општини надвор од територијата на Р. Македонија во рамките на проблематиката од заштита на животната средина; ги следи и спроведува законските прописи за енергетска ефикасност; врши работи од областа за спроведување на енергетска ефикасност за зградите и другите јавни објекти; ги спроведува мерките и активностите за ефикасно користење на енергијата; обезбедува енергетска контрола на зградите и другите јавни објекти на јмалку еднаш во три години за што доставува извештај за енергетска контрола; донесува програма за енергетска ефикасност за период од три години и ја доставува до надлежните институции; ја следи и управува потрошувачката на енергијата во зградите и другите јавни објекти и јавното осветлување; учествува во изготвување на програми и извештаи за работењето во одделението; изготвува стратегии и планови за локалниот економски развој на Општината; предлага утврдување на развојните и структурните приоритети на Општината; предлага и спроведува мерки за поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и предприемништвото во Општината; води регистар на деловни субјекти на територијата на Општината остварува соработка со меѓународни институции и невладини организации; соработува со Општините, со Градот Скопје и со Општини надвор од територијата на Р. Македонија во рамките на локалниот економски развој; ја следи изградбата на магистралните и локалните патишта во општината како и други инфраструктурни објекти (водоводи, топлификациона мрежа, канализациона мрежа); ја планира и следи изградбата на јавниот простор за паркирање, изградбата на пазарите, зелените површини и други јавни површини во општината; покренува иницијативи и врши изградба и регулација на речните корита, парковите и зелените површини, игралишта, стадиони, спортски терени и друго; врши и други работи утврдени со законските прописи како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 20

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ е надлежно за:

- следење и применување на законските прописи и други општи акти од областа на инспекцискиот надзор во локалната самоуправа, градежништвото, комуналните дејности, заштитата на животната средина, управување со отпадот и др.;
- вршење инспекциски надзор за легалноста при изградбата на објекти, наредување прекин на изградба, отстранување на градба и затворање на градилишта и др. согласно Законот за градење;
- вршење инспекциски надзор од областа на комуналните дејности согласно Законот за комунални дејности;
- вршење контрола на терен и санкционирање на прекршителите во врска со спроведување на Законот за јавна чистота;
- превземање активности за отстранување на нерегистрираните моторни и други возила од јавните површини;
- вршење инспекциски надзор од областа на заштитата на животната средина согласно Законот за животна средина и други прописи од оваа област;
- вршење инспекциски надзор над законитоста на вршењето на работите од областа на основното образование согласно со закон;

- извршување на правосилните решенија од овластените инспектори;
- поднесување на барање за поведување на прекршочни постапки до судовите и кривични пријави до ОЈО за сторителите на казнени дела;
- вршење и други работи утврдени со закон, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот на Општина.

Член 21

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ги врши следните работи:

- следење, проучување и примена на законските прописи и други општи акти во областа на внатрешната ревизија и други законски и општи акти од областа на локалната самоуправа;
- вршење внатрешна ревизија согласно закон и други прописи и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од Општината, и согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии;
- изготвување ревизорски универзум согласно препораките и го доставува до ЦЕХ;
- подготвување годишен план за внатрешна ревизија;
- вршење внатрешна ревизија на регуларност, финансиски ревизии, системски, ИТ ревизии и ревизии на успешност;
- доставување извештаи за извршената внатрешна ревизија до Градоначалникот;
- подготвување годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија и ги доставува до ЦЕХ при Министерството за финансии;
- вршење оценување на значајни фактори на ризик и дава совети на Градоначалникот за намалување на факторите на ризик;
- врз основа на анализи од работењето утврдување и оценување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето по системите за финансиското управување и контрола, и давање препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
- утврдување и оценување на усогласеноста на работењето со законите и подзаконските акти на органите на Општината;
- вршење и други работи согласно законските прописи.

Член 22

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ги врши следните работи:

- следење, проучување и применување на законските прописи од областа на локалната самоуправа, работните и службеничките односи;
- подготвување на Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на работите на општинската администрација, Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација, како и нивните измени и дополнувања;

-подготвување и обработување податоци во врска со човечките ресурси и обработување документација за изработка на анализи и информации од областа на човечките ресурси;

-водење и ажурирање електронската база на податоци за вработените;

-водење на персоналните досиеја на сите вработени во општинската администрација;

-водење евиденција за присуство на вработените на работа;

-соработување со надлежните институции во врска со сите прашања кои се однесуваат на законската регулатива за кои е надлежно одделението;

-спроведување на постапки за вработување во Општината;

-учествување во изготвувањето на годишната програма за обуки и предлагање насоки за стручно усовршување на вработените;

-координирање на постапката за оценување на административните службеници;

-координирање на постапките за утврдување на одговорност на вработените;

-врши работи поврзани со користењето на службени мобилни телефони од страна на вработените во општинската администрација и членовите на советот;

-вршење координација и подготвување на план за годишни одмори на вработените;

-вршење и други работи утврдени со законските прописи, како и работи кои ќе му бидат доверени од Градоначалникот и Секретарот на Општината.

Член 23

Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на државната управа во согласност со закон.

IV. Раководење со организационите единици

Член 24

Работата на општинската администрација е јавна.

Со општинската администрација раководи Градоначалникот односно Секретарот на Општината.

Член 25

Со секторот раководи Раководител на секторот.

Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на секторот, со секторот раководи помошник раководител на секторот а доколку нема помошник раководител на сектор со секторот раководи административен службеник од секторот со највисоко звање кој го определува Градоначалникот односно Секретарот.

Со одделението раководи раководител на одделение.

Во случај на отсутност или спреченост на раководителот на одделението, со одделението раководи стручен административен службеник со највисоко звање во одделението, кој го определува раководителот на секторот.

Член 26

Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува Градоначалникот на Општината со Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација.

V. Начин и форма на работа

Член 27

Начинот и формата на раководење со делокругот на работата се одвива преку стручен колегиум кој го свикува Градоначалникот односно Секретарот. Стручниот колегиум разгледува начелни и други прашања од делокругот на работата на Општината и му дава мислења и предлози на Градоначалникот. Стручниот колегиум го сочинуваат: Градоначалникот, секретарот, раководителите на секторите и раководителите на посебните одделенија. Во работата на стручниот колегиум спрема потребите можат да учествуваат и други административни службеници.

За потребата од свикување на стручниот колегиум и за прашањата што ќе се разгледуваат одлучува Градоначалникот односно Секретарот.

Член 28

За извршување на посложени работи и задачи, за разгледување на одделни прашања, за извршување на работи кои опфаќаат повеќе области, за извршување на одделни задолженија и обврски од надлежност на Општината, како и во други случаи, Градоначалникот односно Секретарот може да формира комисији, работни групи и други работни тела во коишто може да членуваат и надворешни стручни лица.

Решенија за формирање на работните тела од став 1 на овој член, донесува Градоначалникот односно Секретарот.

Член 29

Стручниот колегиум врши надзор над спроведување на Стратегијата за управување со ризици на Општина Ѓорче Петров и други стратегии поврзани со работата на Општината.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 30

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Ѓорче Петров бр.07-1974/4 од 07.07.2010 година и Одлуките за измена и дополнување на Одлуката за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Ѓорче Петров бр.07-162/10 од 30.01.2012 година и бр.07-3669/8 од 27.08.2014 година.

Член 31

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Број 08-3434/4
од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за доделување еднократна парична помош на социјално загроени лица во Општина Ѓорче Петров

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош на социјално загроени лица во Општина Ѓорче Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четерисет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

Број 09-3594/3
од 23.12.2015 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.05/02), член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.18/13), Советот на Општина Ѓорче Петров на 44-тата седница одржана на ден 23.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за доделување еднократна парична помош на социјално загрозени
лица во Општина Ѓорче Петров

Член 1

Се доделува еднократна парична помош на 51 (пеесет и едно) социјално загрозено лице во Општина Ѓорче Петров во вкупен нето износ од 153.000,00 денари, евидентирани при споредување на Проектот: Патролна социјална работа на територијата на Општина Ѓорче Петров бр.03-3020/1 од 03.10.2012 година.

Член 2

На секое социјално загрозено лице ќе му се исплати еднократна парична помош во износ од 3.000,00 денари, врз основа на утврдена евидентна листа на социјално загрозените лица, која е составен дел на оваа Одлука и истата ќе биде доставена до Секторот за финасиски прашања.

Средствата ќе бидат уплатени на трансакциона сметка на социјално загрозеното лице.

Член 3

Се задолжува Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров да ја спроведе Одлуката.

Член 4

Одлуката стапува на сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3434/5
од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Измена и дополнување на Програмата за остварување на детска и социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2016 година

Се објавува Измената и дополнувањето на Програмата за остварување на детска и социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја усвои на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

Број 09-3594/4
од 23.12.2015 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02),а во согласност со член 15 став 1 точка 7 од Законот за град Скопје (Службен Весник на РМ број 55/04), член 3, член 11, член 12 и член 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен Весник на РМ“ број 79/09), член 16 став 1 точка 16 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ број 18/13), Советот на Општина Ѓорче Петров на 44-тата седница, одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната

**Измена и дополнување на Програмата
за остварување на детската и социјална заштита во
Општина Ѓорче Петров за 2016 година**

Член 1

Во делот В. Детска заштита од Програмата за остварување на детската и социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2016 година по точка 5 се додава нова точка 6 која гласи: Доделување на еднократна парична помош за новородено дете за семејства кои живеат на територијата на Општина Ѓорче Петров. Средствата за оваа намена се предвидени во Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година во износ од 2.430.000,00 денари.

Член 2

Измената и дополувањето на Програмата за остварување на детската и социјална заштита во Општина Ѓорче Петров за 2016 година стапува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3434/6
Од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со новороденче на поддрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2016 година

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејства со новороденче на поддрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

**Број 09-3594/5
од 23.12.2015 година
Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 в.в со член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/13) Советот на Општина Ѓорче Петров на 44-тата седница одржана на ден 23.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче на подрачјето на Општина Ѓорче Петров во 2016 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува доделувањето на еднократна парична помош на семејствата со новороденче, кои се со живеалиште на подрачјето на Општина Ѓорче Петров.

Член 2

На секое семејство со новороденче во 2016 година, со живеалиште на подрачјето на Општина Ѓорче Петров, ќе му биде доделена еднократна парична помош во износ од 5.000,00 денари.

Член 3

Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено Барање од страна на семејствата, до Општина Ѓорче Петров, со уредно приложена документација на увид која ќе го потврди раѓањето на новиот член во семејството, брачниот статус на сопругниците, територијалната припадност (живеалиштето) на подрачјето на Општина Ѓорче Петров и трансакциска сметка на име на еден на родителите.

Територијалната припадност (живеалиштето) на подрачјето на Општина Ѓорче Петров, ќе се потврди со приложување на увид важечки лични карти или патни исправи од двајцата родители, со исклучок за новороденчиња на самохрани родители.

Раѓањето на новороденото дете се потврдува со извод од матична книга на родените.

Доколку подносител на Барањето за доделување на еднократна парична помош за новороденче е самохран родител, а притоа во Изводот од матичната книга на родени за новороденчето е впишан само родителот Барател, истиот е должен да приложи изјава дадена под морална и материјална одговорност дека е самохран родител.

Доколку подносител на Барањето за доделување на еднократна парична помош за новороденче е самохран родител, а притоа во Изводот од матичната книга на родени за новороденчето се впишани двајцата родители, истиот е должен да приложи изјава дадена под морална и материјална одговорност која што ќе биде заверена на Нотар дека е самохран родител.

Член 4

Средствата за оваа намена ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Ѓорче Петров, поточно од подпрограмата ДОО – Градоначалник, група 47-социјални бенефиции, 471230-помош за новороденчиња.

Член 5

Одлуката стапува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3434/7
Од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација на основните училишта на Општина Ѓорче Петров за 2016 година

Се објавува Одлуката за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација на основните училишта на Општина Ѓорче Петров за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

**Број 09-3594/6
од 23.12.2015 година
Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.**

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. број 05/02), член 8 став 2 алинеа 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр. 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров (Сл.Гласник на Општина Ѓорче Петров бр.5/06), Советот на Општина Ѓорче Петров на 44-тата седница одржана на ден 23.12. 2015 година, донесе

ОДЛУКА

за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на територијата на Општина Ѓорче Петров за 2016

Член 1

Со оваа Одлука се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата наменета за основните училишта на триторијата на Општина Ѓорче Петров.

Член 2

Согласно Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година, во Програм Н1 и Подпрограм Н10 - Основно образование, се врши финансирање на сите 6 (шест) основни училишта на територијата на Општина Ѓорче Петров.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа Одлука наменски се распоредуваат на секое основно училиште врз основа на податоците доставени од страна на основните училишта и нивните годишни финансви планови.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотацијата по основни училишта се:

- вкупно добиената сума на блок дотацијата за 2016 година од Министерството за образование и наука,
- бројот на ученици вкупно на ниво на општина, односно по основно училиште и
- големина на училиштето.

Бруто платите, бидејќи се пресметани и дадени се како задолжителна обврска по број на вработени, се минусираат од методологијата за распределба.

Член 5

Распределбата се врши само на средствата од блок дотацијата кои служат за покривање на сите материјални трошоци според следната формула:

$$НД = (м2 \cdot 0,3) + (бр.уч. \cdot 4) : (вк.м2 \cdot 0,3) + (вк.бр.уч. \cdot 4) , каде$$

НД – Наменски дел за покривање на материјални трошоци за 2016 година (131.345.000,00 - 115.093.900,00 = денари), од кои:

- 131.345.000,00 е вредноста на вкупната блок дотација за 2016 г. за основно Образование,
- 115.093.900,00 е вкупниот износ за бруто плати за сите О.У. и
- 16.251.100,00 е разликата што останува за распределување за материјални трошоци;

К м2 – коефициент за површина = 0,3 и

К уч. - коефициент за број на ученици = 4

Табела по формула

РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИОТ ДЕЛ ОД БЛОК ДОТАЦИЈАТА (БЕЗ БРУТО ПЛАТИ)

Наменскиот дел за 2016 година изнесува 16.251.100,00 ден.

Коефициент за површина = 0,3

Коефициент за број на ученици = 4

Ред. бр.	Име на Училиште	Вк. Површина	Вк. Ученици	Вк. Коефициент	ПРОЦЕНТ	ВКУПНО МКД
1.	Ѓорче Петров	3.745	296	2.308	11,28%	1.833.124
2.	Мирче Ацев	4.253	783	4.408	22,45%	3.648.372
3.	ДПЃ Беровски	4.188	550	3.456	17,39%	2.826.066
4.	Страшо Пинџур	3.200	617	3.428	17,24%	2.801.690
5.	Т.Милошевски	1.541	530	2.582	12,74%	2.070.390
6.	Јоаким Крчовски	1.430	546	2.613	18,90%	3.071.458
	Вкупно:	18.357	3.322	18.795	100 %	16.251.100

Во табелата во колоната на процентот за распределба се врши корекција, односно намалување по 1 апоен, на петте основни училишта, за сметка на О.У.Јоаким Крчовски, на кое му се додаваат 5%, бидејќи само тоа училиште има организиран превоз на ученици за што на годишно ниво му се потребни околу 1.000.000,00 денари.

Член 6

Средствата за блок дотација се насочуваат до основните училишта, преку Секторот за финансиски прашања за бруто плати и за материјални трошоци месечно, односно како што се трансферираат средствата од Министерството за образование и наука до општината.

Член 7

Согласно наведените критериуми се врши распределба на блок дотацијата по основни училишта за 2016 година, пресметани во табела со податоци во апсолутен износ и проценти, која е составен дел на оваа Одлука.

Член 8

Одлуката стапува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“.

Број 08-3434/8
Од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџет на Општина Ѓорче Петров за 2016 година

Се објавува Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров го усвои на Четерисет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

Број 09-3594/7
од 23.12.2015 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Стр. 32 Број 14 Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров 23 Декември 2015 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 год.) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007год.), Советот на општината **ЃОРЧЕ ПЕТРОВ** на **44** седница, одржана на **23.12.2015** година, донесе :

Б У Џ Е Т
на Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ за 2016

1. Општ дел

Член 1
Буџетот на Општината **ЃОРЧЕ ПЕТРОВ** за **2016** година, се состои од :

I. Вкупни приходи	500.994.000
Даночни приходи	204.199.500
Неданочни приходи	35.243.000
Капитални приходи	45.470.000
Приходи од дотации	166.675.000
Приходи од трансфери	34.053.500
Приходи од донации	15.353.000
II. Вкупни расходи	543.369.950
Од утврдени намени	541.869.950
Расходи од резерви	1.500.000
III. Дефицит	-42.375.950
IV. Финансирање	42.375.950
Прилив	52.927.950
Домаш.задолжувања	52.927.950
Странски заеми	0
Одлив	10.552.000
Отплата на главница	10.552.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: Ставка

330.044.040 438.924.397 297.723.000 21.243.000 166.675.000 15.353.000 52.927.950 553.921.950

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2016					Вкупни приходи
				Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		137.596.300	204.199.500	0	0	0	0	204.199.500
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
713	Даноци на имот		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
713	Даноци на имот		7.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
713	Даноци на имот		4.850.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
713	Даноци на имот		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
713	Даноци на имот		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
713	Даноци на имот		10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000
713	Даноци на имот		10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000
713	Даноци на имот		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
717	Даноци на специфични услуги		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717	Даноци на специфични услуги		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
717	Даноци на специфични услуги		24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
717	Даноци на специфични услуги		407.500	407.500	0	0	0	0	407.500
717	Даноци на специфични услуги		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717	Даноци на специфични услуги		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
717	Даноци на специфични услуги		48.800	50.000	0	0	0	0	50.000
717	Даноци на специфични услуги		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
717	Даноци на специфични услуги		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717	Даноци на специфични услуги		41.000.000	107.052.000	0	0	0	0	107.052.000
717	Даноци на специфични услуги		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		29.388.500	14.000.000	21.243.000	0	0	0	35.243.000
722	Глоби, судски и административни такси		1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
722	Глоби, судски и административни такси		10.000	0	0	0	0	0	0
723	Такси и надоместоци		15.200.000	0	19.000.000	0	0	0	19.000.000

723	Такси и надоместоци	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
723	Такси и надоместоци	603.000	0	640.000	0	0	0	0	640.000
723	Такси и надоместоци	1.125.500	0	763.000	0	0	0	0	763.000
723	Такси и надоместоци	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
723	Такси и надоместоци	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
724	Други владини услуги	150.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
725	Други неданочни приходи	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
725	Други неданочни приходи	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
725	Други неданочни приходи	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	35.890.100	45.470.000	0	0	0	0	0	45.470.000
731	Продажба на капитални средства	40.100	20.000	0	0	0	0	0	20.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	100.000	0	0	0	0	0	0	0
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.300.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	18.000.000	26.500.000	0	0	0	0	0	26.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	209.049.497	34.053.500	0	166.675.000	15.353.000	0	0	216.081.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	13.101.600	15.053.500	0	0	0	0	0	15.053.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	163.343.797	0	0	166.675.000	0	0	0	166.675.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	18.457.000	13.000.000	0	0	7.953.000	0	0	20.953.000
742	Донации од странство	8.147.100	0	0	0	7.400.000	0	0	7.400.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	27.000.000	0	0	0	0	0	52.927.950	52.927.950
754	Друго домашно задолжување	27.000.000	0	0	0	0	0	52.927.950	52.927.950

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

326.202.746 438.924.397 297.723.000 21.243.000 166.675.000 15.353.000 52.927.950 553.921.950

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		173.347.767	46.734.000	0	147.335.290	0	0	194.069.290
	401 Основни плати		123.670.967	30.265.000	0	107.303.590	0	0	137.568.590
	402 Придоноси за социјално осигурување		45.706.800	10.650.000	0	40.031.700	0	0	50.681.700
	404 Надоместоци		3.970.000	5.819.000	0	0	0	0	5.819.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		140.804.506	122.605.000	18.873.000	18.837.710	0	0	160.315.710
	420 Патни и дневни расходи		834.750	775.000	80.000	125.000	0	0	980.000
	421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		40.580.550	33.335.000	1.115.000	13.067.710	0	0	47.517.710
	423 Материјали и ситен инвентар		17.871.600	3.810.000	12.813.000	1.617.000	0	0	18.240.000
	424 Поправки и тековно одржување		38.579.856	37.280.000	2.615.000	888.000	0	0	40.783.000
	425 Договорни услуги		29.295.350	33.823.000	1.560.000	2.750.000	0	0	38.133.000
	426 Други тековни расходи		9.272.400	8.482.000	690.000	390.000	0	0	9.562.000
	427 Привремени вработувања		4.370.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		230.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори		230.000	400.000	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		9.300.000	5.680.000	0	0	0	0	5.680.000
	463 Трансфери до невладини организации		1.010.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	464 Разни трансфери		8.290.000	4.280.000	0	0	0	0	4.280.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		472.000	3.002.000	0	0	0	0	3.002.000
	471 Социјални надоместоци		472.000	3.002.000	0	0	0	0	3.002.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		102.818.124	107.250.000	2.370.000	502.000	15.353.000	52.927.950	178.402.950
	480 Купување на опрема и машини		4.209.000	4.700.000	1.670.000	265.000	0	0	6.635.000
	481 Градежни објекти		6.207.000	3.200.000	700.000	0	7.953.000	0	11.853.000
	482 Други градежни објекти		89.922.000	88.750.000	0	0	7.400.000	52.927.950	149.077.950
	483 Купување на мебел		390.124	50.000	0	207.000	0	0	257.000
	485 Вложувања и нефинансиски средства		2.090.000	8.550.000	0	30.000	0	0	8.580.000
	486 Купување на возила		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		10.552.000	10.552.000	0	0	0	0	10.552.000
	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт		10.552.000	10.552.000	0	0	0	0	10.552.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		102.818.124	107.250.000	2.370.000	502.000	15.353.000	52.927.950	178.402.950
480	Купување на опрема и машини		4.209.000	4.700.000	1.670.000	265.000	0	0	6.635.000
481	Градежни објекти		6.207.000	3.200.000	700.000	0	7.953.000	0	11.853.000
482	Други градежни објекти		89.922.000	88.750.000	0	0	7.400.000	52.927.950	149.077.950
483	Купување на мебел		390.124	50.000	0	207.000	0	0	257.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		2.090.000	8.550.000	0	30.000	0	0	8.580.000
486	Купување на возила		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
		297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	118.107.000	0	0	0	0	118.107.000	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	118.107.000	0	0	0	0	118.107.000	
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	67.100.000	0	0	0	52.927.950	120.027.950	
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	35.100.000	0	0	0	0	35.100.000	
7045	ТРАНСПОРТ	32.000.000	0	0	0	52.927.950	84.927.950	
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	18.750.000	0	0	7.400.000	0	26.150.000	
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	10.500.000	0	0	7.400.000	0	17.900.000	
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000	
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	69.450.000	0	0	0	0	69.450.000	
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	41.650.000	0	0	0	0	41.650.000	
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	13.250.000	0	0	0	0	13.250.000	
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	9.350.000	0	0	0	0	9.350.000	
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	3.900.000	0	0	0	0	3.900.000	
709	ОБРАЗОВАНИЕ	11.066.000	21.243.000	166.675.000	7.953.000	0	206.937.000	
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.066.000	21.243.000	166.675.000	7.953.000	0	206.937.000	

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Ц Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	118.107.000	0	0	0	0	118.107.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	10.562.000	0	0	0	0	10.562.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	9.616.000	0	0	0	0	9.616.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	87.469.000	0	0	0	0	87.469.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	7.300.000	0	0	0	0	7.300.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	35.100.000	0	0	0	0	35.100.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	29.300.000	0	0	0	0	29.300.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	18.000.000	0	0	0	52927950	70.927.950
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
JDA	ИЗГРАДБА НА СЕРВИСНИ И СТАМБЕНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНАТА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JE0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	500.000	0	0	0	0	500.000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	10.500.000	0	0	7.400.000	0	17.900.000
JI0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.500.000	0	0	7.400.000	0	8.900.000
JA	ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО РЕОНОТ НА С.ВОЛКОВО	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	750.000	0	0	0	0	750.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	41.650.000	0	0	0	0	41.650.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
F30	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
FD0	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

297.723.000 21.243.000 166.675.000 15.353.000 52.927.950 553.921.950

Фун.код Потпр.	Б У Ц Е Т						ВКУПНО
	Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити		
J00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
JN0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7063	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
JG0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
7064	22.000.000	0	0	0	0	0	22.000.000
J30	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
JA0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
7066	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
J80	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
7081	9.350.000	0	0	0	0	0	9.350.000
L00	5.350.000	0	0	0	0	0	5.350.000
LA0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
7082	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
K20	3.550.000	0	0	0	0	0	3.550.000
KA0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7091	11.066.000	21.243.000	166.675.000	7.953.000	0	0	206.937.000
N10	7.366.000	2.243.000	131.345.000	0	0	0	140.954.000
V10	3.700.000	19.000.000	35.330.000	7.953.000	0	0	65.983.000

Член 3

Приходите во износ 552.421.950 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општината за **2016** година и се распределени по поблиски намени во посебниот дел :

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА		7.890.750	10.562.000	0	0	0	0	10.562.000
ПРИХОДИ:									
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		7.890.750	10.562.000	0	0	0	0	10.562.000
РАСХОДИ:									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		4.424.500	5.225.000	0	0	0	0	5.225.000
401	Основни плати		454.500	525.000	0	0	0	0	525.000
404	Надоместоци		3.970.000	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.466.250	1.837.000	0	0	0	0	1.837.000
420	Патни и дневни расходи		119.250	155.000	0	0	0	0	155.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423	Материјали и ситен инвентар		315.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		32.000	32.000	0	0	0	0	32.000
426	Други тековни расходи		1.400.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464	Разни трансфери		0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		7.890.750	10.562.000	0	0	0	0	10.562.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		4.424.500	5.225.000	0	0	0	0	5.225.000
401	Основни плати		454.500	525.000	0	0	0	0	525.000
404	Надоместоци		3.970.000	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.466.250	1.837.000	0	0	0	0	1.837.000
420	Патни и дневни расходи		119.250	155.000	0	0	0	0	155.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423	Материјали и ситен инвентар		315.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		32.000	32.000	0	0	0	0	32.000
426	Други тековни расходи		1.400.000	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464	Разни трансфери		0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од дотации	Расходи од самофинан. активности	Расходи од донации	Расходи од кредити		
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК		6.909.000	9.616.000	0	0	0	0	0	9.616.000
ПРИХОДИ:										
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		6.909.000	9.616.000	0	0	0	0	0	9.616.000
РАСХОДИ:										
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.333.500	1.804.000	0	0	0	0	0	1.804.000
	401 Основни плати		989.000	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000
	402 Придонеси за социјално осигурување		344.500	380.000	0	0	0	0	0	380.000
	404 Надоместоци		0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		400.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)		400.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.913.500	3.560.000	0	0	0	0	0	3.560.000
	420 Патни и дневни расходи		247.500	340.000	0	0	0	0	0	340.000
	421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		726.000	630.000	0	0	0	0	0	630.000
	423 Материјали и ситен инвентар		500.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	424 Поправки и тековно одржување		450.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	425 Договорни услуги		65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	426 Други тековни расходи		1.925.000	1.825.000	0	0	0	0	0	1.825.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		790.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	463 Трансфери до невладини организации		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	464 Разни трансфери		740.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		472.000	3.002.000	0	0	0	0	0	3.002.000
	471 Социјални надоместоци		472.000	3.002.000	0	0	0	0	0	3.002.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		6.909.000	9.616.000	0	0	0	0	9.616.000
401	Основни плати		1.333.500	1.804.000	0	0	0	0	1.804.000
402	Придонеси за социјално осигурување		989.000	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
404	Надоместоци		344.500	380.000	0	0	0	0	380.000
			0	14.000	0	0	0	0	14.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.913.500	3.560.000	0	0	0	0	3.560.000
420	Патни и дневни расходи		247.500	340.000	0	0	0	0	340.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		726.000	630.000	0	0	0	0	630.000
423	Материјали и ситен инвентар		500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување		450.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425	Договорни услуги		65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
426	Други тековни расходи		1.925.000	1.825.000	0	0	0	0	1.825.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		790.000	750.000	0	0	0	0	750.000
463	Трансфери до невладини организации		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
464	Разни трансфери		740.000	700.000	0	0	0	0	700.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		472.000	3.002.000	0	0	0	0	3.002.000
471	Социјални надоместоци		472.000	3.002.000	0	0	0	0	3.002.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од дотации	Расходи од самофинан. активности	Расходи од донации	Расходи од кредити	
				438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	
D1	МЕСНА САМОУПРАВА		1.212.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
ПРИХОДИ:									
D10	МЕСНА САМОУПРАВА		1.212.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
РАСХОДИ:									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.212.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		590.000	610.000	0	0	0	0	610.000
	423 Материјали и ситен инвентар		122.000	0	0	0	0	0	0
	424 Поправки и тековно одржување		50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425 Договорни услуги		450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА		1.212.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.212.000	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		590.000	610.000	0	0	0	0	610.000
	423 Материјали и ситен инвентар		122.000	0	0	0	0	0	0
	424 Поправки и тековно одржување		50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425 Договорни услуги		450.000	450.000	0	0	0	0	450.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
DA	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
ПРИХОДИ:										
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
РАСХОДИ:										
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	481 Градежни објекти		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	481 Градежни објекти		1.450.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		73.719.250	87.469.000	0	0	0	0	0	87.469.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		73.719.250	87.469.000	0	0	0	0	0	87.469.000
ПРИХОДИ:										
РАСХОДИ:										
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		29.290.000	39.705.000	0	0	0	0	0	39.705.000
401	Основни плати		21.400.000	28.330.000	0	0	0	0	0	28.330.000
402	Придонеси за социјално осигурување		7.890.000	10.270.000	0	0	0	0	0	10.270.000
404	Надоместоци		0	1.105.000	0	0	0	0	0	1.105.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		33.097.250	35.732.000	0	0	0	0	0	35.732.000
420	Патни и дневни расходи		283.000	280.000	0	0	0	0	0	280.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		5.390.000	5.745.000	0	0	0	0	0	5.745.000
423	Материјали и ситен инвентар		2.645.000	3.310.000	0	0	0	0	0	3.310.000
424	Поправки и тековно одржување		14.715.000	15.080.000	0	0	0	0	0	15.080.000
425	Договорни услуги		3.882.250	4.185.000	0	0	0	0	0	4.185.000
426	Други тековни расходи		1.812.000	2.032.000	0	0	0	0	0	2.032.000
427	Привремени вработувања		4.370.000	5.100.000	0	0	0	0	0	5.100.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		230.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		230.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		550.000	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
464	Разни трансфери		550.000	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		10.552.000	10.552.000	0	0	0	0	0	10.552.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт		10.552.000	10.552.000	0	0	0	0	0	10.552.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		73.719.250	0	0	0	0	0	87.469.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		29.290.000	0	0	0	0	0	39.705.000
401	Основни плати		21.400.000	0	0	0	0	0	28.330.000
402	Придонеси за социјално осигурување		7.890.000	0	0	0	0	0	10.270.000
404	Надоместоци		0	0	0	0	0	0	1.105.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		33.097.250	0	0	0	0	0	35.732.000
420	Патни и дневни расходи		283.000	0	0	0	0	0	280.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		5.390.000	0	0	0	0	0	5.745.000
423	Материјали и ситен инвентар		2.645.000	0	0	0	0	0	3.310.000
424	Поправки и тековно одржување		14.715.000	0	0	0	0	0	15.080.000
425	Договорни услуги		3.882.250	0	0	0	0	0	4.185.000
426	Други тековни расходи		1.812.000	0	0	0	0	0	2.032.000
427	Привремени вработувања		4.370.000	0	0	0	0	0	5.100.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		230.000	0	0	0	0	0	400.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		230.000	0	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		550.000	0	0	0	0	0	1.080.000
464	Разни трансфери		550.000	0	0	0	0	0	1.080.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		10.552.000	0	0	0	0	0	10.552.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт		10.552.000	0	0	0	0	0	10.552.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
EA	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		2.780.000	0	0	0	0	0	7.300.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		2.780.000	0	0	0	0	0	7.300.000
ПРИХОДИ:									
РАСХОДИ:									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.780.000	0	0	0	0	0	7.300.000
	480	Купување на опрема и машини	2.700.000	0	0	0	0	0	3.700.000
	482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	483	Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	50.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	2.000.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		2.780.000	0	0	0	0	0	7.300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.780.000	0	0	0	0	0	7.300.000
	480	Купување на опрема и машини	2.700.000	0	0	0	0	0	3.700.000
	482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	483	Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	50.000
	485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	2.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
425	Договорни услуги		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
425	Договорни услуги		8.679.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		5.200.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		5.200.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
	ПРИХОДИ:								
	РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.200.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување		100.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425	Договорни услуги		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
426	Други тековни расходи		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		5.200.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.200.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување		100.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425	Договорни услуги		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
426	Други тековни расходи		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
F3	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА		3.460.000	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
ПРИХОДИ:										
F30	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА		3.460.000	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.460.000	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		3.360.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	424 Поправки и тековно одржување		100.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
F30	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА		3.460.000	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.460.000	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		3.360.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	424 Поправки и тековно одржување		100.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950			
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.200.000	29.300.000	0	0	0	29.300.000	
	ПРИХОДИ:								
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.200.000	29.300.000	0	0	0	29.300.000	
	РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.200.000	29.300.000	0	0	0	29.300.000	
482	Други градежни објекти		14.200.000	27.300.000	0	0	0	27.300.000	
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.200.000	29.300.000	0	0	0	29.300.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.200.000	29.300.000	0	0	0	29.300.000	
482	Други градежни објекти		14.200.000	27.300.000	0	0	0	27.300.000	
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
			438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
	ПРИХОДИ:								
FD0	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
	РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
482	Други градежни објекти		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
FD0	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000
482	Други градежни објекти		15.100.000	18.800.000	0	0	0	0	18.800.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		355.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
ПРИХОДИ:										
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		355.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		355.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
	425 Договорни услуги		355.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
	426 Други тековни расходи		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		355.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		355.000	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
	425 Договорни услуги		355.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
	426 Други тековни расходи		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
ПРИХОДИ:										
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
424	Поправки и тековно одржување		1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		20.250.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
ПРИХОДИ:										
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		20.250.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		20.250.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	11.250.000	0	0	0	0	0	13.000.000	
	424	Поправки и тековно одржување	9.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		20.250.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		20.250.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	11.250.000	0	0	0	0	0	13.000.000	
	424	Поправки и тековно одржување	9.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА		5.750.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000
ПРИХОДИ:										
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		5.750.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.750.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000
	423	Материјали и ситен инвентар	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	425	Договорни услуги	5.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		5.750.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.750.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000
	423	Материјали и ситен инвентар	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	425	Договорни услуги	5.500.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950			
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ I		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
ПРИХОДИ:									
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ N/		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
РАСХОДИ:									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
424	Поправки и тековно одржување		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
424	Поправки и тековно одржување		3.000.000	0	0	0	0	5.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
ПРИХОДИ:										
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	
	424 Поправки и тековно одржување		500.000	600.000	0	0	0	0	600.000	
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	
	424 Поправки и тековно одржување		500.000	600.000	0	0	0	0	600.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J8	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
ПРИХОДИ:										
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување		1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
ПРИХОДИ:										
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
РАСХОДИ:										
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
482	Други градежни објекти		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
482	Други градежни објекти		0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		37.000.000	22.500.000	0	0	0	52.927.950	75.427.950
ПРИХОДИ:									
J00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		33.000.000	18.000.000	0	0	0	52.927.950	70.927.950
JDA	ИЗГРАДБА НА СЕРВИСНИ И СТАМБЕНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНАТА		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
РАСХОДИ:									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		37.000.000	22.500.000	0	0	0	52.927.950	75.427.950
482	Други градежни објекти		36.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.000.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
J00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		33.000.000	18.000.000	0	0	0	52.927.950	70.927.950
482	Други градежни објекти		32.000.000	11.500.000	0	0	0	52.927.950	64.427.950
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.000.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
JDA	ИЗГРАДБА НА СЕРВИСНИ И СТАМБЕНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНАТА		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
482	Други градежни објекти		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
JE	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
ПРИХОДИ:										
JE0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
РАСХОДИ:										
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
482	Други градежни објекти		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
JE0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
482	Други градежни објекти		4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
JF	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
482	Други градежни објекти		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
482	Други градежни објекти		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
	ПРИХОДИ:									
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
	РАСХОДИ:									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
482	Други градежни објекти		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
482	Други градежни објекти		2.700.000	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
Ј1	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ		22.372.000	0	0	0	7.400.000	0	17.900.000	
ПРИХОДИ:										
Ј10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ Е		10.472.000	0	0	0	7.400.000	0	8.900.000	
Ј1А	ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО РЕОНОТ НА С.ВОЛКОВО		11.900.000	0	0	0	0	0	9.000.000	
РАСХОДИ:										
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.000.000	0	0	0	0	0	0	
464	Разни трансфери		7.000.000	0	0	0	0	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		15.372.000	0	0	0	7.400.000	0	17.900.000	
482	Други градежни објекти		15.372.000	0	0	0	7.400.000	0	17.900.000	
Ј10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ		11.900.000	0	0	0	0	0	9.000.000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.000.000	0	0	0	0	0	0	
464	Разни трансфери		7.000.000	0	0	0	0	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.472.000	0	0	0	7.400.000	0	8.900.000	
482	Други градежни објекти		3.472.000	0	0	0	7.400.000	0	8.900.000	
Ј1А	ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО РЕОНОТ НА С.ВОЛКОВО		11.900.000	0	0	0	0	0	9.000.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		11.900.000	0	0	0	0	0	9.000.000	
482	Други градежни објекти		11.900.000	0	0	0	0	0	9.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
ПРИХОДИ:										
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
РАСХОДИ:										
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
480	Купување на опрема и машини		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
480	Купување на опрема и машини		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
				438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000	52.927.950	553.921.950
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		2.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	3.550.000
ПРИХОДИ:										
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		2.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	3.550.000
РАСХОДИ:										
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.450.000	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		100.000	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		100.000	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		1.250.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
426	Други тековни расходи		1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
463	Трансфери до невладини организации		100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		2.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	3.550.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.450.000	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		100.000	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		100.000	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		1.250.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
426	Други тековни расходи		1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
463	Трансфери до невладини организации		100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		350.000	0	0	0	0	0	350.000
КА0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		350.000	0	0	0	0	0	350.000
ПРИХОДИ:									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		350.000	0	0	0	0	0	350.000
482	Други градежни објекти		350.000	0	0	0	0	0	350.000
КА0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		350.000	0	0	0	0	0	350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		350.000	0	0	0	0	0	350.000
482	Други градежни објекти		350.000	0	0	0	0	0	350.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		4.371.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
ПРИХОДИ:									
L00	СПОРТИ/РЕКРЕАЦИЈА		4.371.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
РАСХОДИ:									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.511.000	4.150.000	0	0	0	0	4.150.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		35.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		74.000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		2.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425	Договорни услуги		824.000	850.000	0	0	0	0	850.000
426	Други тековни расходи		178.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		860.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
463	Трансфери до невладини организации		860.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		4.371.000	5.350.000	0	0	0	0	5.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.511.000	4.150.000	0	0	0	0	4.150.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		35.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		74.000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		2.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425	Договорни услуги		824.000	850.000	0	0	0	0	850.000
426	Други тековни расходи		178.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		860.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
463	Трансфери до невладини организации		860.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
LA	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
LA0	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти		2.200.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т				Вкупни расходи
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		135.640.630	7.366.000	2.243.000	131.345.000	0	140.954.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		135.640.630	7.366.000	2.243.000	131.345.000	0	140.954.000
ПРИХОДИ:								
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		111.065.000	0	0	115.149.290	0	115.149.290
401	Основни плати		80.980.000	0	0	84.083.890	0	84.083.890
402	Придонеси за социјално осигурување		30.085.000	0	0	31.065.400	0	31.065.400
42	СТОКИ И УСЛУГИ		23.466.506	1.893.000	15.693.710	0	0	24.952.710
420	Патни и дневни расходи		145.000	0	125.000	0	0	125.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		12.485.550	15.000	10.723.710	0	0	14.888.710
423	Материјали и ситен инвентар		3.018.600	913.000	1.617.000	0	0	2.530.000
424	Поправки и тековно одржување		3.551.856	105.000	888.000	0	0	2.493.000
425	Договорни услуги		3.718.100	810.000	1.950.000	0	0	4.451.000
426	Други тековни расходи		547.400	50.000	390.000	0	0	465.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.109.124	350.000	502.000	0	0	852.000
480	Купување на опрема и машини		709.000	350.000	265.000	0	0	615.000
483	Купување на мебел		360.124	0	207.000	0	0	207.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		40.000	0	30.000	0	0	30.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		135.640.630	7.366.000	2.243.000	131.345.000	0	140.954.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		111.065.000	0	0	115.149.290	0	115.149.290
401	Основни плати		80.980.000	0	0	84.083.890	0	84.083.890
402	Придонеси за социјално осигурување		30.085.000	0	0	31.065.400	0	31.065.400
42	СТОКИ И УСЛУГИ		23.466.506	1.893.000	15.693.710	0	0	24.952.710
420	Патни и дневни расходи		145.000	0	125.000	0	0	125.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		12.485.550	15.000	10.723.710	0	0	14.888.710
423	Материјали и ситен инвентар		3.018.600	913.000	1.617.000	0	0	2.530.000
424	Поправки и тековно одржување		3.551.856	105.000	888.000	0	0	2.493.000
425	Договорни услуги		3.718.100	810.000	1.950.000	0	0	4.451.000
426	Други тековни расходи		547.400	50.000	390.000	0	0	465.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.109.124	350.000	502.000	0	0	852.000
480	Купување на опрема и машини		709.000	350.000	265.000	0	0	615.000
483	Купување на мебел		360.124	0	207.000	0	0	207.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		40.000	0	30.000	0	0	30.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	ПРИХОДИ:									
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	425 Договорни услуги		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	РАСХОДИ:									
	R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	42 СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	425 Договорни услуги		500.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000

ВТОР ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи	
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
				438.924.397	297.723.000	21.243.000	166.675.000	15.353.000		52.927.950
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		52.085.767	3.700.000	19.000.000	35.330.000	7.953.000	0	65.983.000	
ПРИХОДИ:										
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		52.085.767	3.700.000	19.000.000	35.330.000	7.953.000	0	65.983.000	
РАСХОДИ:										
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		27.234.767	0	0	32.186.000	0	0	32.186.000	
401	Основни плати		19.847.467	0	0	23.219.700	0	0	23.219.700	
402	Придонеси за социјално осигурување		7.387.300	0	0	8.966.300	0	0	8.966.300	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		19.794.000	2.500.000	16980000	3.144.000	0	0	22.624.000	
420	Патни и дневни расходи		40.000	0	80.000	0	0	0	80.000	
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		3.844.000	2.000.000	1.100.000	2.344.000	0	0	5.444.000	
423	Материјали и ситен инвентар		10.847.000	0	11.900.000	0	0	0	11.900.000	
424	Поправки и тековно одржување		2.113.000	500.000	2.510.000	0	0	0	3.010.000	
425	Договорни услуги		2.540.000	0	750.000	800.000	0	0	1.550.000	
426	Други тековни расходи		410.000	0	640.000	0	0	0	640.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.057.000	1.200.000	2020000	0	7.953.000	0	11.173.000	
480	Купување на опрема и машини		300.000	0	1.320.000	0	0	0	1.320.000	
481	Градежни објекти		4.757.000	1.200.000	700.000	0	7.953.000	0	9.853.000	
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		52.085.767	3.700.000	19.000.000	35.330.000	7.953.000	0	65.983.000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		27.234.767	0	0	32.186.000	0	0	32.186.000	
401	Основни плати		19.847.467	0	0	23.219.700	0	0	23.219.700	
402	Придонеси за социјално осигурување		7.387.300	0	0	8.966.300	0	0	8.966.300	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		19.794.000	2.500.000	16.980.000	3.144.000	0	0	22.624.000	
420	Патни и дневни расходи		40.000	0	80.000	0	0	0	80.000	
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		3.844.000	2.000.000	1.100.000	2.344.000	0	0	5.444.000	
423	Материјали и ситен инвентар		10.847.000	0	11.900.000	0	0	0	11.900.000	
424	Поправки и тековно одржување		2.113.000	500.000	2.510.000	0	0	0	3.010.000	
425	Договорни услуги		2.540.000	0	750.000	800.000	0	0	1.550.000	
426	Други тековни расходи		410.000	0	640.000	0	0	0	640.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.057.000	1.200.000	2.020.000	0	7.953.000	0	11.173.000	
480	Купување на опрема и машини		300.000	0	1.320.000	0	0	0	1.320.000	
481	Градежни објекти		4.757.000	1.200.000	700.000	0	7.953.000	0	9.853.000	

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: Ставка

330.044.040 438.924.397 297.723.000 21.243.000 166.675.000 15.353.000 52.927.950 553.921.950

Категорија Ставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2016					Вкупни приходи
				Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		137.596.300	204.199.500	0	0	0	0	204.199.500
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
713	Даноци на имот		15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
713	Даноци на имот		7.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
713	Даноци на имот		4.850.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
713	Даноци на имот		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
713	Даноци на имот		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
713	Даноци на имот		10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000
713	Даноци на имот		10.000.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000
713	Даноци на имот		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
717	Даноци на специфични услуги		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717	Даноци на специфични услуги		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
717	Даноци на специфични услуги		24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
717	Даноци на специфични услуги		407.500	407.500	0	0	0	0	407.500
717	Даноци на специфични услуги		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717	Даноци на специфични услуги		400.000	500.000	0	0	0	0	500.000
717	Даноци на специфични услуги		48.800	50.000	0	0	0	0	50.000
717	Даноци на специфични услуги		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
717	Даноци на специфични услуги		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717	Даноци на специфични услуги		41.000.000	107.052.000	0	0	0	0	107.052.000
717	Даноци на специфични услуги		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		29.388.500	14.000.000	21.243.000	0	0	0	35.243.000
722	Глоби, судски и административни такси		1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
722	Глоби, судски и административни такси		10.000	0	0	0	0	0	0
723	Такси и надоместоци		15.200.000	0	19.000.000	0	0	0	19.000.000

723	Такси и надоместоци	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
723	Такси и надоместоци	603.000	0	640.000	0	0	0	0	640.000
723	Такси и надоместоци	1.125.500	0	763.000	0	0	0	0	763.000
723	Такси и надоместоци	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
723	Такси и надоместоци	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
724	Други владини услуги	150.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
725	Други неданочни приходи	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
725	Други неданочни приходи	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
725	Други неданочни приходи	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	35.890.100	45.470.000	0	0	0	0	0	45.470.000
731	Продажба на капитални средства	40.100	20.000	0	0	0	0	0	20.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	100.000	0	0	0	0	0	0	0
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.300.000	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	18.000.000	26.500.000	0	0	0	0	0	26.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	209.049.497	34.053.500	0	166.675.000	15.353.000	0	0	216.081.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	13.101.600	15.053.500	0	0	0	0	0	15.053.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	163.343.797	0	0	166.675.000	0	0	0	166.675.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	18.457.000	13.000.000	0	0	7.953.000	0	0	20.953.000
742	Донации од странство	8.147.100	0	0	0	7.400.000	0	0	7.400.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	27.000.000	0	0	0	0	0	52.927.950	52.927.950
754	Друго домашно задолжување	27.000.000	0	0	0	0	0	0	52.927.950

Член 4

Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година влегува во сила со денот на објавување во " Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров", а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр.08-3434/9

23.12.2015 година

Скопје

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л

на Совет на општина Ѓорче Петров

Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

Број 09-3594/8
од 23.12.2015 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 и 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/04, 96/04, 67/0, 156/09 и 47/11), член 20 и 22 од Законот за изменување и дополнување на законот за буџети(Сл.весник на Р.М. бр.4/08), член 15 од Законот за извршување на буџет(Сл.весник на Р.М. 180/11), членовите 1, 3, 29-а, 29в, 29г и 29д од Законот за изменување и дополнување на Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Р.М. и други избрани и именувани лица во Р.М.(Сл.весник на Р.М. бр. 121/07, 42/10), член 9 од Законот за исплата на платите во Република Македонија(Сл. Весник на Р.М. 70/14) и член 16 точка 37 од Статутот на Општината Ѓорче Петров ("Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр. 05/06), Советот на ОпштинаЃорче Петров на 44-та седница одржана на 23.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А **за извршување на Буџетот на Општината Ѓорче Петров** **за 2016 година**

Член 1

Буџетот на Општината Ѓорче Петров за 2016 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од : Општ, посебен и развоен дел:

- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две години,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми и ставки за финансиската година и
- развојниот дел се содржи од тригодишно развојни програми

Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: Основен буџет; Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити.

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по:

- одделни буџетски програми и подпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ, односно да се изврши пренамена на средствата.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи, како и извршувањето на расходите по програми и подпрограми и други одливи на основниот буџет на општината, на буџетот на дотациите, како и на приливите од кредитот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници и подпрограми ја одобрува Советот на општината.

Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната фискална година.

Во Буџетот не може да се врши пренамена со која се зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства за одредени капитални програми, со исклучок ако тоа е предизвикано од промена на Законски одредби, кои ги регулираат платите и надоместоците, но не повеќе од 10% од вкупно планираните плати и надоместоци.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалувањ, односно зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно нето платите се утврдуваат:

- за избраните и именуваните лица (Градоначалник), појдовната основа за 1 коефициент изнесува 26.755,00 денариа.
- за вработените кои немаат статус на државни службеници, вредноста на бодот за пресметување на бруто плата изнесува 12,5 денари.

Ако Владата на Р.М. донесе одлука за зголемување или намалување на платите, ќе се применува новата вредност.

Член 10

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во основните училишта и детската градинка (во понатамошниот текст локални јавни установи) ќе се финансираат од блок дотации од општинскиот буџет под контрола и одобрување на Министерство за финансии и ресорните Министерства.

Локалните јавни установи се должни три дена пред исплатата на платите до општината да достават барања за одобрување на средства за исплата на плати и надоместоци кон кои ќе ги приложат образците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитуларот за пресметаните нето и бруто плати, образец Ф1 за бројот на вработените по име и презиме и други податоци во електронска и пишана форма.

Член 11

На членовите на Советот на општина Ѓорче Петров им се исплаќа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок на патните и дневни трошоци.

Месечниот надоместок на членовите на Советот на општината за присуство на седниците на Советот се утврдува согласно бројот на жители на општината во процентуален износ од 60% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена за претходната година.

На Претседателот на Советот на општината за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Член 12

На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во висина од 60% од просечна нето плата исплатена за последните три месеци во Републиката.

Член 13

За работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено вработување, средствата за исплата ги обезбедува работодавачот, а исплатата на вработениот ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 14

Трошоците за сместување и патување при службени патувања, кога не паѓаат на терет на организаторот, ги надоместува општината од Буџетот.

За патување во странство дневницата се исплатува во висина од 50% од утврдената во Уредбата од Влада на Р.М.

За користење на сопствено возило за службени цели се исплаќа надоместок од 30% од вредноста на горивото за поминат километар, но не повеќе од 3.500,00 денари.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработниот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 16

Во случај на смрт на вработен во општинската администрација или во Локална јавна установа на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработен во општинската администрација и во Локална јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посинок, посвоено дете и дете земено на издржување), доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во износ од 15.000,00 денари. Живеењето во заедница подразбира да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација (лична карта или пасош).

На вработен во општинската администрација и во Локалната јавна установа кој ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од

две просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната односно наредната година.

Исплатите на надоместоците од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината, од програмите ДО- Градоначалник, за вработените во локалните јавни установи и од ЕО-Општинска администрација, за вработените во општинската администрација, а од позиција 464 - Други трансфери.

Член 17

Исплата на јубилејни награди на вработените се врши согласно закон и Колективен договор на ниво на дејност.

Член 18

За користење на средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), кои не може да надминат износ од 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на општината, одлучува Советот на општината.

По исклучок за користење на средствата од тековната резерва до износ најмногу до 50.000,00 денари одлучува Градоначалникот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите до Советот на општината.

Член 19

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на општината, а кои се однесуваат за набавки на стоки и услуги, се врши со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во против вредност од **6.000,00** денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Нови вработувања во општинската администрација за државни службеници можат да се вршат само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината, а врз основа на претходно добиена согласност од Агенцијата за администрација.

Во случај на нови вработувања во Локалните јавни установи, истите се должни да обезбедат согласности од надлежно Министерство.

Член 22

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 23

Буџетот на Општина Ѓорче Петров се извршува од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

Член 24

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Ѓорче Петров", а ќе се применува од 01 Јануари 2016 година.

Број 08 - 3434/10
од 23.12.2015 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Ѓорче Петров
Гоце Петрески с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров – Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година

Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Четериесет и четвртата седница на Советот, одржана на ден 23.12.2015 година.

**Број 09-3594/9
од 23.12.2015 година
Скопје**

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.**

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Ѓорче Петров, на 44-тата седница одржана на 23.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2016 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ѓорче Петров“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2016 година.

Број 08-3434/11
Од 23.12.2015 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател
Гоце Петрески с.р.